

# СÈ ШТО САКАМ

Моја AVON  
програма за  
добредојде

Програма за Нови Претставници  
назначени во периодот K14-K17/2017

26.09 - 25.12.2017

## AVON

## Во твојата 1-ва кампања

Приклучи се во AVON во периодот од K16-K17, направи порачка од најмалку 2.000 ден. во твојата прва кампања како Претставник на AVON и одбери мирис за само 25 ден.

одбери еден  
ЗА САМО

### 25 ден.

или

Тоалетна вода  
Mesmerize Red  
за Неа, 50 мл  
Шифра за  
порачка: 8300 6

Тоалетна вода  
Mesmerize Red  
за Него, 100 мл  
Шифра за  
порачка: 8301 4

## Во твојата 2-ра кампања

Направи порачка од најмалку 2.500 ден.  
и одбери еден од нашите најпродавани  
комплети со шминка по специјална цена!

### 99 ден.

или

**1. КОМПЛЕТ AVON TRUE**  
Сјајни бисери за лице  
Сјај за усни, Pink watermelon

Шифра за порачка: 8302 2

**2. КОМПЛЕТ MARK**  
Течен мат-кармин Avon Mark  
Big and Daring водоотпорна маскара

Шифра за порачка: 8304 8

## Во твојата 3-та кампања

Направи порачка од најмалку 2.500 ден, порачај најмалку 5 брошури од наредната кампања и одбери еден од нашите најпродавани комплекти за нега на кожа по специјална цена!

Не заборавај да  
порачаш најмалку  
5 брошури од  
наредната кампања

### 199 ден.

или



**1. КОМПЛЕТ ANEW**  
Дневен крем за комплетна обнова  
со 3Ф 25 Anew Reversalist  
Нокен крем за комплетна обнова  
Anew Reversalist

Шифра за порачка: 8306 3



**2. КОМПЛЕТ NUTRA EFFECTS**  
Лосион за тело за интензивна хидратација  
Ultimate Moisture  
Хидрантен дневен крем со 3Ф 15  
Nutra Effects  
Хидрантен гел-крем Nutra Effects

Шифра за порачка: 8307 1

## Во твојата 4-та кампања

Направи порачки со вкупен износ од најмалку 11.500 ден во текот на твоите први четири кампањи како AVON Претставник, порачај најмалку 5 брошури од наредната кампања и одбери еден од луксузните комплекти по специјална цена!

### 199 ден.



Не заборавај да  
порачаш најмалку  
5 брошури од  
наредната кампања

**1. КОМПЛЕТ НЕГА ЗА КОСА**  
Спреј за коса  
Потхранувачки шампон со арганово масло  
Потхранувачки балсам со арганово масло  
Потхранувачки серум со арганово масло  
Пена за обликување на коса

Шифра за порачка: 8002 8

**2. КОМПЛЕТ ЗА НЕГА СО МАСЛИНОВО МАСЛО**  
Хидратантен крем за лице  
Хидратантна маска за коса  
Серум за врат и гради

Шифра за порачка: 8000 2



## ДОПОЛНИТЕЛНИ ИНФОРМАЦИИ

- Во програмата учествуваат сите нови Претставници назначени во периодот K14-K17 во нивната 2-ра, 3-та и 4-та кампања како Претставници на AVON
- Минималниот износ на порачката во 2-рата и 3-тата кампања не се кумулативни и треба да се исполнат во една порачка, направена во бараната кампања
- Минималниот износ на порачките за 4-тата кампања е кумулативен и истиот ќе се смета како вкупна вредност на сите порачки кои Претставникот ги направил во првите четири кампањи како Претставник на AVON, не сметајќи го износот на вратените производи за истиот период (доколку ги има)
- Претставникот може да одбере само по еден комплет по специјална цена во секоја од кампањите, доколку ги исполни условите
- Комплетите по специјална цена не се добиваат

- автоматски. Претставникот мора да ја внесе шифрата за порачка во бараната кампања за да го порача комплетот, но не и подоцна
- Секој ниво од програмата е засебно. Не е неопходно Претставникот да ги исполни условите за пониското ниво за да може да учествува во наредното
- Специјалните цени на комплетите се нето цени, не добиваат дополнителен попуст, не се вклучуваат во бруто продажбите, во нивото за попуст, ниту во нивото за програмата
- Производите се достапни до исцрпување на количините поради голем интерес или друга причина, компанијата го задржува правото да достави заменски производи со слична вредност и сличен квалитет
- AVON го задржува правото да ги смени условите за програмата во кое било време, откако за тоа претходно ќе ги информира Претставниците

## КАДЕ МОЖАМ ДА НАЈДАМ ПОВЕЌЕ ИНФОРМАЦИИ?



Посети ја нашата веб страна  
[www.avoncosmetics.com.mk](http://www.avoncosmetics.com.mk) и  
најави се на Претставничкиот  
сајт за да ги провериш сите  
дополнителни информации  
за тековните програми.




Очекувај ги сите известувања  
за тековните и слите следни  
програми преку СМС пораки од  
AVON. Осигури се дека твојот  
валиден телефонски број е во  
нашиот систем и очекувај ги  
најновите информации!



Сите прашања  
провери ги со твојот  
Зонален Менаџер  
и Лидер или јави се  
во нашиот Контакт  
Центар на  
02 3 243 800.



Научи повеќе за нашите производи!  
Посетувај ги брошурните  
презентации и онлајн обуки секоја  
кампања. Провери ги датумите со  
твојот Зонален Менаџер.



Секој квартал очекувај го  
новиот флаер во твојата  
Претставничка кутија.

## AVON

[www.avoncosmetics.com.mk](http://www.avoncosmetics.com.mk) | Контакт Центар 02/3243 800 | AVON Macedonia

FSC 9223563